



НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ:

Блок	Улица	Намена	Плоштина (м ²)	Плоштина на парцели (м ²)	Плоштина на инфраструктура (м ²)	Плоштина на заштитен појас (м ²)	Плоштина на остатоци (м ²)	Процент на инфраструктура (%)	Процент на заштитен појас (%)	Процент на остатоци (%)
15.1	СЕРВИСНА УЛИЦА СЕ-1	Домување	6269	7223	1868	331	409	29.9%	5.3%	5.6%
15.2	СЕРВИСНА УЛИЦА СЕ-2	Домување	6269	7223	1868	331	409	29.9%	5.3%	5.6%
ВКУПНО			12538	14446	3736	662	818	29.9%	10.6%	11.2%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ (РП):

Блок	Намена	Плоштина (м ²)	Процент (%)
15.1	Домување во станбени куќи	7172	57.2%
15.1	Домување во станбени згради	1303	10.4%
15.1	Мали комерцијални и деловни намени	242	1.9%
15.1	Големи трговски единици	967	7.7%
15.1	Заштитно зеленило	179	1.4%
15.1	Комунална инфраструктура	244	1.9%
15.1	Комунална инфраструктура - трајностаници	208	1.7%
ВКУПНО 15.1		12467	100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ (ДУП):

Блок	Намена	Плоштина (м ²)	Процент (%)
15.1	Домување во станбени куќи	2520	41.9%
15.1	Домување во станбени згради	1303	22.2%
15.1	Мали комерцијални и деловни намени	242	3.9%
15.1	Големи трговски единици	967	15.8%
15.1	Заштитно зеленило	179	2.9%
15.1	Комунална инфраструктура	244	3.9%
15.1	Комунална инфраструктура - трајностаници	244	3.9%
ВКУПНО 15.1		6188	100.0%

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЛОК 15.1 И БЛОК 15.2 ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА КОНЕЧЕН ПРЕДЛОГ ПЛАН ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2019-2024

M=1:1000

ИНСТИТУТ ЗА УРБАНИЗАМ, СООБРАЌА И ЕКОЛОГИЈА

НАРАЧАТЕЛ: ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН БЛОК 15.1 И БЛОК 15.2, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СИНТЕЗЕН ПЛАН

ПЛАНЕР ПОТТИСНИК: ЕМИЛИЈА ЛЕФИАНОВСКА Д.И.А. овластување бр. 0.0711

УПРАВИТЕЛ: БОЖКО ИЛОСИЌ

РАСМЕР: P=1:1000

Технички број: 14/2019

Дата: СКОПЈЕ, СЕПТЕМВРИ 2023

Лист број: 7

ЛЕГЕНДА

- Граница на плански оп. ат
- Граница на блок
- Нумерација на блок
- Нумерација на градежна парцела
- Елементи на ули. на мрежа
- Оска на собранијалица
- Регулациона линија
- Граница на градежна парцела
- Градежна линија
- Подземна градежна линија
- Висо. ина на граде. е
- Катност на објект
- Површина за градеж
- Нивелман на терен
- Нивелман на градеж
- Нивелман на терен
- Нивелман подолжен

КЛАСА НА НАМЕНА

- А. ДОМУВАЊЕ
- Б. МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ
- Г. ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ
- Д. ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
- Е. ИНФРАСТРУКТУРА

ИН РАСТРУКТУРА И ИНСТАЛАЦИОНИ МРЕЖИ

- Е1. КОМУНАЛНА ИН РАСТРУКТУРА
- Постојна водоводна мрежа
- Планирана водоводна мрежа
- Постојна екална канализација дислокација
- Планирана екална канализација
- Планирана АТМОС. ЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА
- Планирана телекомуникациска мрежа (БАКАРЕН)
- Планирана телекомуникациска мрежа
- Постоен надземен среднонапонски вод
- Постоен надземен нисконапонски вод
- Постоен надземен среднонапонски вод со заштитен појас 1m
- Постоен надземен среднонапонски вод со заштитен појас 10m
- Дислокација на постоен електри. ен вод
- Релокација на среднонапонски вод планиран од евр
- Планиран електри. ен вод
- Планиран надземен среднонапонски вод со заштитен појас 1m
- Комунална супраструктура
- Постојна трајностаница
- Планирана трајностаница

СОБИРА УЛИЦА (ГУП)

СТАНБЕНА УЛИЦА

УЛ „СТ-1“

УЛ „СЕ-1“ (МОИНСКИ ПАТ)“

УЛ „СЕ-2“

УЛ „СЕ-3“

ПРИСТАПНА УЛИЦА

УЛ „ПРИСТАПНА 1“

УЛ „ПРИСТАПНА 2“

УЛ „ПРИСТАПНА 3“

УЛ „ПРИСТАПНА 4“

УЛ „ПРИСТАПНА 5“

УЛ „ПРИСТАПНА 6“

ПЕШАЧКА УЛИЦА

„ПЕШАЧКА УЛИЦА 1“

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ (РП):

Блок	Намена	Плоштина (м ²)	Процент (%)
15.1	Домување во станбени куќи	7172	57.2%
15.1	Домување во станбени згради	1303	10.4%
15.1	Мали комерцијални и деловни намени	242	1.9%
15.1	Големи трговски единици	967	7.7%
15.1	Заштитно зеленило	179	1.4%
15.1	Комунална инфраструктура	244	1.9%
15.1	Комунална инфраструктура - трајностаници	208	1.7%
ВКУПНО 15.1		12467	100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ (ДУП):

Блок	Намена	Плоштина (м ²)	Процент (%)
15.1	Домување во станбени куќи	2520	41.9%
15.1	Домување во станбени згради	1303	22.2%
15.1	Мали комерцијални и деловни намени	242	3.9%
15.1	Големи трговски единици	967	15.8%
15.1	Заштитно зеленило	179	2.9%
15.1	Комунална инфраструктура	244	3.9%
15.1	Комунална инфраструктура - трајностаници	244	3.9%
ВКУПНО 15.1		6188	100.0%